

Службен весник

на Република Македонија

Број 127

10 јули 2018, вторник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2459. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој	2	2463. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД - Скопје.....	4
2460. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница – Гостивар	3	2464. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	4
2461. Одлука за формирање Национална комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот.....	3	2465. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција АД“– Скопје, во државна сопственост.....	5
2462. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година	4	2466. Одлука за задолжување на Општина Пробиштип со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје	5
		2467. Одлука за задолжување на Општина Делчево со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје	5
		2468. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	6
		2469. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање во закуп на недвижна ствар.....	6

	Стр.		Стр.
2470. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар	6	2476. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	8
2471. Одлука за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање	6	2477. Решение за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија	9
2472. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа МХЕ Шеличе 91 КО Вешала и КО Бродец Општина Тетово	7	2478. Решение за назначување на членови и заменици членови на Националното координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020	9
2473. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Идризово, Општина Гази Баба	7	2479. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година	10
2474. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во Градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ ПЕНА 84 КО Бозовце- вон г.р., Општина Тетово	8	2480. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година	11
2475. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „THRACIAN SUMMER 18“, во Република Бугарија	8	2481. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година	11
		2482. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република македонија за месец јуни 2018 година ...	12
		2483. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија	12
		Огласен дел	1-52

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2459.

Врз основа на член 101 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Во Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/13, 81/13, 181/13, 1/14, 23/14, 136/14, 157/14, 139/15, 215/15, 133/16, 76/18 и 100/18), во член 4, став 3 износот „4.000.000“ се заменува со износот „4.500.000“.

Член 2

Во член 12 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„По исклучок на став 2 од овој член, во случај кога поддршката од член 4 на оваа уредба се однесува за организирање и спроведување на манифестации и саеми за национално учество и изложување на земјоделски производи (примарни и преработени) вон Република Македонија, тогаш средствата може да се реализираат со договор помеѓу Министерството и организаторот и со договор помеѓу Министерството и правното лице кое е овластено од организаторот за изработка на штандови и уредување и опремување на изложбен простор.“

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

Во ставот 7 кој станува став 8 по бројот „5“ се додаваат зборовите „,6 став 1 алинеја 5,“.

Во став 8 кој станува став 9 бројот „5“ се брише.

Член 3

Во член 14 во ставот 1 по зборовите „членовите 7,“, се додава бројот „8,“

Ставот 2 се менува и гласи:

„Изборот на предлозите по намените од членовите 3, 5, 6 став 1 алинеја 5 и членовите 7, 8 и 9 на оваа уредба, ќе се изврши врз основа на евалуација на исполнување на следните критериуми со бодови.“

Табелата се менува и гласи:

Критериум	Бод
Реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството	40
Директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството	15
Здружување на корисниците на поддршка, јавно-приватно партнерство или други форми на партнерство со поголем број на корисници	15
Одржливост по реализација на поддршката	35
Претходно искуство во реализација на активностите од значење за целната група на крајни корисници на поддршка	15

Член 4

Во член 15 ставот 1 се менува и гласи:

„Исплатата на поддршката по корисници за намени од членовите 3, 5, 7 и 8 на оваа уредба може да се врши двократно и тоа: авансно 50% од одобриениот износ и 50% по завршување на активностите со достава на финансиски извештај.“

Ставот 5 се менува и гласи:

„Исплатата на средствата за поддршката од член 4 на оваа уредба кои се реализираат со договор помеѓу Министерството и организаторот на манифестацијата/саемот, како и со договор помеѓу Министерството и правното лице од член 12 став 3 на оваа уредба, се врши во износ од 100% од износот на трошоците, но не повеќе од максимален износ и во согласност со одобрените средства во програмите за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој.“

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6470/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2460.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство во престанува користењето на движните ствари и тоа:

1. Санитетско возило марка MERCEDES BENZ број на шасија WDB9066331P518415, број на мотор 34227933, година на производство 2017, регистарска ознака GV 3781 AD, сила на моторот 120 KW, работна зафатнина на моторот 2143 cm³, боја на каросеријата Бела/O1 и

2. Санитетско возило марка MERCEDES BENZ број на шасија WDB9066331P558355, број на мотор 34430266, година на производство 2017, регистарска ознака GV 3782 AD, сила на моторот 120 KW, работна зафатнина на моторот 2143 cm³, боја на каросеријата Бела/O1.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница – Гостивар.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница – Гостивар со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5055/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2461.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 153/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СТРАТЕГИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ ФИНАНСИСКИ ИСТРАГИ И КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ

1. Со оваа одлука се формира Национална комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот (во натамошниот текст: Комисијата), заради следење на имплементацијата на Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот, следење на резултатите од спроведувањето на мерката конфискација и анализирање на проблемите и координирање на активностите за реализација на мерките.

2. Комисијата ја сочинуваат претседател, заменик – претседател, членови, заменици – членови и секретар, претставници од надлежните институции и тоа од:

- Министерство за внатрешни работи – претседател, заменик – претседател, секретар, член и заменик – член;

- Министерство за финансии – Царинска управа – член и заменик – член;

- Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција – член и заменик – член;

- Министерство за финансии – Управа за финансиско разузнавање – член и заменик – член;

- Министерство за правда – член и заменик – член;

- Јавно обвинителство на Република Македонија – член и заменик – член;

- Основен суд Скопје 1 Скопје – член и заменик – член и

- Агенција за управување со одземен имот – член и заменик – член.

3. Административно-техничките работи за потреби на Комисијата, ги врши Министерството за внатрешни работи.

4. Комисијата за својата работа подготвува и до Владата на Република Македонија доставува квартални извештаи за текот на спроведување на Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5058/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

2462.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 92/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр.583/1 за КО Никуштак во општина Липково.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5062/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

2463.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на Македонски железници Транспорт АД - Скопје, без надомест 200.000 литри Еуродизел БС гориво.

Нафтените деривати од став 1 на овој член, се отстапуваат на Македонски железници Транспорт АД - Скопје за извршување на работите од нивната дејност - превоз на патници и стока со железницата.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на нафтените деривати, паѓаат на товар на Македонски железници Транспорт АД - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44- 5835/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2464.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расходување на опрема надвор од употреба бр. 02-284/3 од 26.2.2018 година, донесена од страна на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Кочани.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6049/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2465.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА АД“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа одлука на Акционерско друштво „Македонска информативна агенција АД“ – Скопје, во државна сопственост и се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари - дел од објект, кој се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр.3 во Скопје, на КП бр.12015, КО Центар 1, запишан во Имотен лист бр.52837, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда бр. 1, влез 1, кат ПО, со внатрешна површина од 37м²;
- зграда бр. 1, влез 1 кат ПР, со внатрешна површина од 54м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6190/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2466.

Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ

Член 1

Општина Пробиштип се задолжува кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен кредит во износ од 14.200.000,00 денари, за реализација на Проектот: „Управување со БИО ОТПАД“.

Член 2

Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на оваа одлука Општина Пробиштип ќе ги користи со цел обезбедување на финансиски средства за дополнително финансирање на Проектот од ИПА компонента - прекугранична соработка, под следните услови:

- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на отплата: една година со вклучен грејс период;
- грејс период: три месеци и
- начин на отплата: квартално.

Член 3

Условите и начинот на користење на кредитот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се склучи помеѓу Општина Пробиштип и Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6537/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

2467.

Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ

Член 1

Општина Делчево се задолжува кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен кредит во износ од 3.000.000,00 денари, за реализација на Проектот: „Енергетски ефикасно осветлување во регионот Благоевград - Делчево“.

Член 2

Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на оваа одлука општина Делчево ќе ги користи со цел обезбедување на финансиски средства за дополнително финансирање на Проектот од ИПА компонента - прекугранична соработка, под следните услови:

- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на отплата: една година со вклучен грејс период;
- грејс период: шест месеци и
- начин на отплата: квартално.

Член 3

Условите и начинот на користење на кредитот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се склучи помеѓу општина Делчево и Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44- 6541/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

2468.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава во закуп дел од недвижна ствар - зграда број 1, влез 1, кат ПО, и тоа: простории бр. 34, 36, 38 и 39, со површина од 267,80 м², од вкупната површина 2048 м², која се наоѓа на улица „Македонија“, на КП 12064/1 КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.55749, сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за одбрана.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења СВ 5 54/18-2 од 26.06.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар, во износ од 12.089.240, 00 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 60.446,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на интернет страницата www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6605/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

2469.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање во закуп на недвижна ствар бр.44-5880/1 од 5.6.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6615/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

2470.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава во закуп дел од недвижна ствар - зграда број 1, влез 1, кат ПО и тоа: просторија бр. 35, со површина од 259,43 м², од вкупната површина 2048 м², која се наоѓа на улица „Македонија“, на КП 12064/1 КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.55749, сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за одбрана.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења СВ 5 54/18-2 од 26.06.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар, во износ од 11.757.017,00 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 58.785,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на интернет страницата www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6616/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

2471.

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ ЗА ПОВРШНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ
НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.05/18 со архивски бр.17-6285/1 од 23.5.2018 година распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6619/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2472.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕК-
ТРИЧНА ЦЕНТРАЛА МХЕ ШЕЛИЧЕ 91 КО ВЕ-
ШАЛА И КО БРОДЕЦ ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа МХЕ Шеличе 91 КО Вешала и КО Бродец Општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 19854 м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1649-дел	Вешала	Дервент	нива	8
1736-дел	Вешала	Дервент	нива	7
1647 -дел	Вешала	Дервен	нива	7
1645 -дел	Вешала	Дервент	нива	8
1731 -дел	Вешала	Дервент	нива	7
1735-дел	Вешала	Дервент	нива	7
1730-дел	Вешала	Дервент	ливада	8
1729-дел	Вешала	Дервент	пасиште	8
1733-дел	Вешала	Дервент	нива	7

1728-дел	Вешала	Село	нива	8
259-дел	Бродец	Теватес	нива	8
257-дел	Бродец	Теватес	нива	8
1405	Бродец	Гуманец	нива	6
1379-дел	Бродец	Теватес	нива	7
1398-дел	Бродец	Гуманец	пасиште	8
264-дел	Бродец	Дервен	нива	7
1396-дел	Бродец	Теватес	нива	7
213-дел	Бродец	Шелижд	нива	7
1395-дел	Бродец	Теватес	нива	7
1397-дел	Бродец	Гуманец	камењар	0
1406	Бродец	Приперек	нива	6
265/1-дел	Бродец	Теватес	нива	7
265/2-дел	Бродец	Теватес	нива	7
265/3-дел	Бродец	Теватес	нива	7
214-дел	Бродец	Шелижде	нива	7
1399	Бродец	Гуманец	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат: 20785м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6620/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2473.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4 - СТОВАРИШТА
КО ИДРИЗОВО, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Идризово, Општина Гази Баба.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
343	Идризово	Дрма	нива	2
344	Идризово	Дрма	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат: 1473м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6621/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2474.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ ПЕНА 84 КО БОЗОВЦЕ - ВОН Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Пена 84 КО Бозовце- вон г.р., општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 7559 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2020-дел	Бозовце вон град	Езеро	нива	8
1803-дел	Бозовце вон град	Джолн Шахип	нива	8
1804-дел	Бозовце вон град	Джолн Шахип	ливада	8
1802-дел	Бозовце вон град	Джолн Шахип	нива	8
2002-дел	Бозовце вон град	Езеро	ливада	8
1797	Бозовце вон град	Езеро	нива	8
2003-дел	Бозовце вон град	Езеро	нива	8
2016-дел	Бозовце вон град	Езеро	нива	8
1805-дел	Бозовце вон град	Джолн Шахип	нива	8
2011-дел	Бозовце вон град	Езеро	нива	8
2012-дел	Бозовце вон град	Езеро	ливада	8
2013-дел	Бозовце вон град	Езеро	нива	8
2014-дел	Бозовце вон град	Езеро	ливада	8
2015-дел	Бозовце вон град	Езеро	нива	8
1587-дел	Бозовце вон град	Лешница	каменџар	0
1592-дел	Бозовце вон град	Батакшште	каменџар	0
2017-дел	Бозовце вон град	Езеро	нива	8
2019-дел	Бозовце вон град	Джолн Шахип	нива	8
2004-дел	Бозовце вон град	Езеро	ливада	8
1826-дел	Бозовце вон град	Лешница	нива	7
1827-дел	Бозовце вон град	Лешница	нива	7
2006-дел	Бозовце вон град	Езеро	нива	8
1828-дел	Бозовце вон град	Лешница	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				62217м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6623/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2475.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.7.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „THRACIAN SUMMER 18“, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

1. За учество во вежбовната активност „THRACIAN SUMMER 18“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Бугарија во периодот од 11-16 јули 2018 година, се испраќаат 10 (десет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт и дневници-те за службено патување на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана, а трошоците за сместување и исхрана ги обезбедува Република Бугарија.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6740/1
10 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Ангџушев, с.р.

2476.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП.бр.11072/1, КО Кочани на ул.„К.Кикенски“ бб и тоа:

-зграда 1, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 199м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 21м2,

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 106м2,

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 52м2,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 199м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 203м2,

- зграда 6, намена на зграда и друг објект Е-20, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 196м2,

- зграда 7, намена на зграда и друг објект Е-20, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 306м2,

- зграда 8, намена на зграда и друг објект Е-20, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 118м2,

- зграда 9, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 148м2,

- зграда 9, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 242м2,

- зграда 10, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 33м2,

- зграда 11, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 242м2,

- зграда 12, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 182м2 и

- зграда 13, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 8м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8202/1-17
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2477.

Врз основа на член 102 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕ- ТОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

За членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија се определуваат:

- Зоран Маневски, државен секретар во Министерството за транспорт и врски;
- Орхан Рамадани, државен советник во Министерството за транспорт и врски;
- Виолета Стојановска Петровска, државен советник во Министерството за финансии;
- Кирил Парталов, државен секретар во Министерството за локална самоуправа;
- Борче Митевски, градоначалник на општина Петровец од Заедницата на единиците на локалната самоуправа;
- Саша Богдановиќ, градоначалник на општина Центар од Заедницата на единиците на локалната самоуправа и
- Висар Ганиу, градоначалник на општина Чаир од Заедницата на единиците на локалната самоуправа.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на ова решение, престанува да важи Решението за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/11 и 155/13).

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5535/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2478.

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИ- ЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИ- НАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕН- ТАЦИЈАТА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2014-2020

1. За членови и заменици членови на Националното координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020 се назначуваат:

Министерство за труд и социјална политика
- Мабера Камбери - член
- Елвис Мемети - заменик член
- Нахида Зекирова - член
- Атилан Етеми - заменик член

Агенција за вработување на Република Македонија
- Вељка Јуран - член
- Никола Гуровски - заменик член

Секретаријат за европски прашања на Владата на Република Македонија
- Христина Конеска Бероска - член
- Флутура Лазами - заменик член

Министерство за образование и наука – Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
- Себихан Демировски - член
- Сузана Шабановска - заменик член

Министерство за транспорт и врски
- Ленче Бајкова - член
- Сузана Камческа - заменик член

Заедница на единиците на локалната самоуправа
- Оливер Ѓорѓевски - член
- Валентина Трајко - заменик член

Министерство за здравство
- Сенад Мемеди - член
- Иванка Стојаноски - заменик член

Министерство за култура
- Александар Димоски - член
- Бесим Мемеш - заменик член

Министерство за култура - Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија
- Менфи Илјази - член
- Шенај Исмаили - заменик член

Министерство за локална самоуправа
- Елмаз Малиќи - член
- Вељко Здравески - заменик член

Кабинетот на министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија
- Мерсиа Усеин - член
- Зурија Саит - заменик член
- Сенада Ламовска - член
- Антун Беламајриќ - заменик член

Невладини организации
- Дениз Селмани од Институт за истражување и анализа на политики, „Ромалитико“ - член
- Акиф Кариман од Здружение за јакнење и организирање на Ромската заедница, „Романо Авази“ - заменик член
- Ферди Исмаили од Асоцијација за демократски развој на Ромите, „Сонце“ - член
- Зоран Димов од Ромски деловен информативен центар „РБИЦ“ - заменик член
За претставници на други институции се назначуваат:

Министерство за внатрешни работи
- Сузана Цековска
- Хамди Демири

Министерство за надворешни работи
- Јасмин Хасановиќ
- Марина Вранеш

Министерство за финансии
- Марија Хаџи – Василева Белевска
- Александра Иваноска

Државен завод за статистика
- Дијана Крстевска
- Драган Неделчин.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5550/3
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

2479.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2018 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/18) во делот I во воведната реченица износот „90.000.000,00“ се заменува со износот „53.000.000,00“, а износот „50.000.000,00“ се заменува со износот „13.000.000,00“.

Табелата се менува и гласи:

1.	Финансиска поддршка во рибарството	13.000.000,00
2.	Финансиска поддршка во аквакултурата	12.000.000,00
3.	Техничка помош	500.000,00
4.	Пилот проекти	2.000.000,00
5.	Развој на нови пазари и промотивни кампањи	500.000,00
6.	Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата од претходните години	25.000.000,00
	Вкупно	53.000.000,00

II

Во делот III во ставот (1) во воведната реченица износот „49.000.000,00“ се заменува со износот „12.000.000,00“.

Табелата се менува и гласи:

Финансиска поддршка во аквакултурата			
2.	Мерки	Опис	Средства
2.1	Финансиска поддршка за инвестиции во аквакултурата	50% од вредноста на инвестицијата	10.000.000,00
2.2	Финансиска поддршка за порибителен материјал	40% од вредноста на набавениот или сопствен подмладок	1.000.000,00
2.3	Финансиска поддршка за произведена и продана риба на пазарот	20,00 денари/кг	1.000.000,00
	Вкупно		12.000.000,00

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6275/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2480.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2018 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/18, 62/18 и 100/18) во делот I во воведната реченица износот „6.220.500.000“ се заменува со износот „6.372.500.000“.

Во табелата во мерка I износот „1.700.000.000“ се заменува со износот „1.704.000.000“.

Во мерката 7-а износот „175.000.000“ се заменува со износот „250.000.000“.

Во мерката 8-а износот „50.000.000“ се заменува со износот „30.000.000“.

Во мерка 11 износот „4.270.492.000“ се заменува со износот „4.363.492.000“.

На крајот во табелата во колоната „вкупно“ износот „6.220.500.000“ се заменува со износот „6.372.500.000“.

II

Во делот II во воведната реченица износот „1.700.000.000“ се заменува со износот „1.704.000.000“.

III

Во делот VIII-а износот „175.000.000“ се заменува со износот „250.000.000“.

IV

Во делот IX-а износот „50.000.000“ се заменува со износот „30.000.000“.

V

Во делот XII износот „4.270.492.000“ се заменува со износот „4.363.492.000“.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6345/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

2481.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.7.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/18 и 100/18) во делот I, износот „2.122.000.000,00“ се заменува со износот „2.007.000.000,00“, а износот „310.000.000,00“ се заменува со износот „195.000.000,00“.

II

Во делот II, став (1) во воведната реченица износот „1.982.200.000,00“ се заменува со износот „1.867.200.000,00“.

Во табелата во мерка 121 дел VII, зборовите „набавка на систем за наводнување капка по капка вклучително и бунари“ се заменуваат со зборовите „набавка на систем за наводнување капка по капка, конструкција на бунари и други зафати на површинска вода“.

Во мерката 211 дел XIII износот „61.000.000,00“ се заменува со износот „6.000.000,00“.

Во мерката 215 дел XVI износот „81.000.000,00“ се заменува со износот „21.000.000,00“.

Во „ВКУПНО ЗА МЕРКИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ“ износот „1.982.200.000,00“ се заменува со износот „1.867.200.000,00“.

III

Во делот VI, став (1), алинејата 5 се менува и гласи:
„ - набавка на опрема за систем за наводнување - капка по капка, конструкција на бунари и други зафати на површинска вода и“

Во ставот (2), зборот „октомври“ се заменува со зборот „септември“.

IV

Во делот VIII по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Дел од средствата од став (1) на овој дел во износ од 4.000.000,00 денари се наменети за неподмирене обврски од реализација на мерка 123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.“

V

Во делот XII, став (2) износот „60.000.000,00“ се заменува со износот „5.000.000,00“.

VI

Во делот XV, став (2) износот „80.000.000,00“ се заменува со износот „20.000.000,00“

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6471/1
3 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

2482.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16 и 83/18), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

О Б Ј А В А
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ
ЈУНИ 2018 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јуни 2018 година во однос на просечните цени на мало во 2017 година изнесува 2.0 %.

Директор,
Апостол Симовски, с.р.

2483.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот на државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16 и 83/18) Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

О Б Ј А В А
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ТРОШОЦИТЕ
НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Индексот на трошоците на животот во Република Македонија во првото полугодие од 2018 година (период: јануари – јуни 2018 година), во однос на второто полугодие од 2017 година (период: јули – декември 2017 година), изнесува 0.6 %.

Директор
Апостол Симовски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018127